



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT



Бр./Nr. 12-580/3
15-10-2025 г./в.

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/19), член 40 став 3 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувајќи по пријава поднесена од познат подносител, Државната комисија за спречување на корупцијата (во натамошниот текст ДКСК), на 23-тата седница одржана на ден 13.10.2025 година ја донесе следната

ОДЛУКА

Постапката по предметот со број 12-736/1 од 09.02.2024 година, оформен по пријава со наводи за сомневање за неправилности во постапка за јавна набавка на стока - Потрошен материјал за музички инструменти за 2023 во Националната установа ----- на Република Северна Македонија, **СЕ ЗАПИРА**.

ДКСК утврди дека согласно Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, нема елементи за натамошно постапување во предметниот случај, за предметниот случај постапил друг надлежен орган - Основно јавно обвинителство Скопје и донел акт од своја надлежност.

Предметот со број 12-736/1 од 09.02.2024 година да се затвори и да се архивира.

Одлуката на ДКСК во деперсонализирана форма да се објави на веб страницата на Државната комисија во рок од 5 (пет) дена од донесувањето.

Образложение

На 09.02.2024 година е оформен предмет со број 12-736/1 од 09.02.2024 година, по поднесена пријава од познат подносител со наводи за сомневање за незаконско постапување од в.д. Директорот на НУ ----- на РСМ, -----, при реализација на договорот за јавна набавка на стока - Потрошен материјал за музички инструменти за 2023 година, склучен со носителот на јавната набавка „----- ДООЕЛ Скопје“. Имено, во пријавата се наведува дека врз основа на објавените податоци на веб страната на ЕСЈН, договорот со споменатиот понудувач бил склучен на 23.11.2023 година. Во текот на втората половина на месец декември од страна на понудувачот е доставена фактура на целосен износ 3.853.880,00 денари со ДДВ од договорот за јавната набавка заверен кај договорниот орган како -----/--- од 23.11.2023 година и истиот е платен до крајот на

Адреса: ул. Пресвета Богородица број 3, 1000 Скопје - Република Северна Македонија
Adresa: rr. Presveta Bogorodica nr.3, 1000 Shkup - Republika e Maqedonisë së Veriut

email: contact@dksk.org.mk

tel/tel: +389 2 3248 930

<https://www.dksk.mk>

декември 2023 година. Како што е наведено во пријавата, стоката, која е предмет на договорот за јавна набавка почнала да се испорачува во последните денови на месец јануари 2024 година, односно цел месец по исплата по фактурата. Во договорот за јавна набавка, ниту во тендерската документација не е предвидено авансно плаќање, ниту е предвидено депонирање на банкарска гаранција за авансно плаќање согласно член 103 од Законот за јавните набавки.

Со цел проверка на наводите во пријавата, ДКСК изврши увид во Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) при што го констатира следното:

- Постапката за јавна набавка на потрошен материјал за музички инструменти за 2023 година, е спроведена по објавен оглас со бр.-----/----- од 26.10.2023 година и истата била предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2023 на НУ ----- на РСМ.
- Согласно тендерската документација, за доделување на предметниот договор за јавна набавка било утврдено да се примени поедноставена отворена постапка и користење на електронска аукција. Критериум за најповолна понуда бил утврден - понуда со најниска цена.
- Во точка 1.3 на Тендерската документација, било утврдено дека предметот на постапката за јавна набавка е деллив.
- Во точка 3.8 на Тендерската документација бил утврден начинот на извршување на услугата, со тоа што носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот во рок од 120 дена, од денот на извршување на нарачката, sukcesивно по потпишување на договорот и по испратената нарачка на локацијата на договорниот орган, а договорниот орган не се обврзува да ги подигне количините на предметот во целост.
- Во точка 3.10 и 3.10.1 од Тендерската документација, во делот на начинот на плаќање, договорниот орган се обврзува во рок од 60 дена од денот на доставување на оригинална фактура во архивата на договорниот орган, да ја изврши исплатата на цената.
- Во точка 3.12.2 од Тендерската документација е утврдено договорниот орган да бара од понудувачот, чија понуда е избрана за најповолна, да обезбеди гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во вид на банкарска гаранција, во вредност од 5% од вредноста на договорот на јавна набавка.
- Видно од огласот за јавната набавка и од тендерската документација, авансно плаќање не било предвидено.

Со цел утврдување на фактичката состојба по предметот, ДКСК достави барање за прибирање на информации до Основното Јавно Обвнителство Скопје и НУ ----- на РСМ.

По барањата на ДКСК доставени се потребните информации со прилог документација и по разгледување на истите ДКСК ја констатира следната фактичка состојба:

Договорниот орган - НУ ----- на РСМ објавила оглас со број 18924/2023 согласно донесената Одлука за јавна набавка бр.-----/-- од 26.10.2023 година и Измена на одлуката за јавна набавка бр.-----/-- од 17.11.2023 година.

На 10.11.2023 година, било извршено јавното отварање на понудите, при што биле доставени три понуди од тројца понудувачи: Друштво за трговија и услуги ----- ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, Друштво за трговија и услуги ----- ДООЕЛ Скопје и Трговско друштво за производство, трговија и услуги ----- ДОО Охрид.

По извршената евалуација на доставените понуди, НУ ----- на РСМ донела Одлука за избор на најповолна понуда бр.-----/-- од 17.11.2023 година со која како најповолна, ја избрала понудата на понудувачот ДТУ ----- ДООЕЛ Скопје.

На 23.11.2023 година бил склучен договор за јавна набавка на стока помеѓу НУ ----- на Република Северна Македонија и Друштвото за трговија и услуги ----- ДООЕЛ Скопје, со број ----- со вкупна вредност 3.266.000,00 денари без ДДВ.

Врз основа на склучениот договор, договорниот орган ја доставил нарачката бр. ----/---- до носителот на набавката на 20.12.2023 година. Постапувајќи по примената нарачка, носителот на набавката изготвил фактура број ----- од 21.12.2023 година во износ од 3.853.880,00 денари. (3.266.000,00 ден и 587.880,00 ден ДДВ). Фактурата ја доставил до договорниот орган и на 09.01.2024 година согласно Испратница број ф-001/2023 од 09.01.2024 година и на 23.02.2024 година согласно Испратница бр.ф-002/2023 од 23.02.2024 година, ја доставил нарачаната стока. Помеѓу договорните страни биле изготвени и потпишани записници за прием на стоките, потрошен материјал за музички инструменти и тоа на 09.01 и 23.02.2024 година со кои била извршена проверка и преглед на испорачаните стоки наведени во испратниците, при што било констатирано дека нарачаната стока е испорачана во догвоорениот рок, е исправна и нема недостатоци.

Согласно Изводот од промет на состојба бр.---- од сметка на НУ ----- на РСМ на сметка на Друштво за трговија и услуги ----- ДООЕЛ Скопје, на 26.12.2023 година бил исплатен износ од 3.753.880,00 денари по фактура бр. ----- . Од увидот во Изводот од промет на состојба бр.----- од сметка на НУ ----- на РСМ по основ на ф-ра бр.----- од 07.10.2024 година, на сметка на носителот на набавката се исплатени 100.000,00 денари по основ на разлика на ДДВ. Со оваа исплата е исплатен целиот износ по на горенаведената фактура со ДДВ со што е подмирен должничко - доверителскиот однос помеѓу двете договорни страни.

Во член 5 од склучениот договор за оваа јавна набавка, е наведено дека носителот на набавката е должен да го испорача предметот на договорот во рок од 120 дена од денот на

извршување на нарачката, sukcesивно по потпишување на договорот и по испратената цврста нарачка на локацијата на договорниот орган, а исто така е предвидено дека договорниот орган не се обврзува да ги подигне количините во целост. Првиот дел од стоката е испорачана од договорниот орган на 09.01.2024 година и вториот дел на 23.02.2024 година. Ова значи дека по однос на платената фактура е испорачана целокупната фактурирана стока.


Основното Јавно Обвинителство Скопје ја извести ДКСК дека на ден 08.02.2024 година, оформен е предмет по пријава со исти наводи, поднесена од истиот подносител - ----- при Синдикатот на ----- на РСМ, против в.д. директорот на НУ ----- на РСМ -----, со наводи за сомневање за сторено кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 ст.1 од Кривичниот Законик, при реализирање на договор за јавна набавка – потрошен материјал за музички инструменти за 2023 година, склучен со носител на набавката ----- ДООЕЛ Скопје, заведено под број -----/---- од 23.11.2023 година.

При нивното надлежно постапување донесено е Решение за отфрлање на кривичната пријава КО бр.---/-- од 07.03.2024 година, бидејќи пријавеното дело не е кривично дело кое се гони по службена должност. Во образложението на доставеното Решение се наведува дека по проучување на наводите од кривичната пријава и од извршената сеопфатна анализа за предметниот случај, јавниот обвинител оценил дека во пријавеното дело не се содржани законските обележја на кривичното дело “Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 од Кривичниот Законик.

Имајќи го во предвид сето погоре наведеното, ДКСК утврди дека согласно Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, нема елементи за натамошно постапување, поради тоа што за предметниот случај постапил друг надлежен орган - Основно Јавно Обвинителство Скопје и донел акт од своја надлежност.

Оттаму, ДКСК одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

Изготвил: м-р Ф.Ј., советник
Контролирал: Ј.Ц., раководител на одделение
Согласен: м-р И.П., раководител на сектор



Заменик претседател
м-р Цвета Ристовска